

АД БРИК БЕРОВО И ПОДРУЖНИЦА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

И

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за година која завршува на 31 Декември 2020 година

Скопје, Мај 2021 година

АД БРИК БЕРОВО КОНСОЛИДИРАН

СОДРЖИНА	страна
- Извештај на независниот реизор	3
- Консолидиран извештај за финасиска состојба 31.12.2020 година	5
- Консолидиран извештај за останата сеопфатна добивка за период 01.01.-31.12.2020	6
- Консолидиран извештај за промените на главнината на 31.12.2020	7
- Консолидиран извештај за паричните текови за периодот кој завршува на 31.12.2020	8
- Белешки кон консолидиран финансиските извештаи	9-31



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
До содружникот и раководството на АД БРИК БЕРОВО

Извештај за консолидираните финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидираните финансиски извештаи на **АД БРИК БЕРОВО** (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2020 год., како и Консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештајот за промени во главнината и Консолидираниот извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и интерната контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидираните финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме ревизијата во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за обезбедување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиските извештаи, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризик, ревизорот ја разгледува интерната контрола, значајна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
До содружниците раководството на АД БРИК БЕРОВО

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на **АД БРИК БЕРОВО**, заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за дуги правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34 од Законот за ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Скопје, 19/05/2021 година

ВЕРИФИКА Доо Скопје, Регистарси број на лиценца 01/20.05.2013

Овластен ревизор
Сашко Марковски

Управител
Сашко Марковски



КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември 2020
(во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
СРЕДСТВА			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	7	158	168
Недвижности, постројки и опрема	8	61.000	61.991
Вложувања во недвижности	9	4.487	4.712
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	11	5.903	577
Долгорочни депозити	12	80.104	130.918
Вкупно долгорочни средства		151.652	198.366
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквивален. на парични средства	13	21.111	23.478
Побарувања од купувачи	14	27.304	24.593
Останати побарувања	14	2.699	1.820
Краткорочни финансиски вложувања	15	154.835	107.360
Залихи	16	45.547	34.693
Платени трошоци за идни периоди		18	24
Вкупно тековни средства		251.513	191.968
ВКУПНО СРЕДСТВА		403.165	390.334
СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА			
	17		
Капитал		19.880	19.880
Резерви		46.920	53.220
Акумулирана добивка		198.933	185.863
Неконтролирано учество		128.057	123.584
Вкупна сопственичка главнина		393.790	382.547
ОБВРСКИ			
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	18	4.534	3.920
Останати тековни обврски	19	4.841	3.867
Вкупно тековни обврски		9.375	7.787
ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА		403.165	390.334

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден ____април 2021 година и се потпишани во негово име од:

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2020
(во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи			
Приходи од продажба и останати деловни приходи	20	141.949	126.721
Трошоци			
Промена во залихите		936	3.847
Набавна вредност на продадени стоки		22.446	21.075
Потрошени материјали енергија и ситен инвентар	21	50.979	45.660
Трошоци за услуги	22	4.817	2.325
Трошоци за амортизација	7,8,9	5.468	5.416
Трошоци за вработени	23	39.079	37.486
Други трошоци од оперативно работење	24	9.221	7.412
Вкупно оперативни трошоци		132.946	123.221
Добивка од оперативно работење		9.003	3.500
Нето финансиски приходи	25	2.992	3.687
Добивка пред оданочување		11.995	7.187
Данок на добивка	26	(697)	-
Добивка за година		11.298	7.187
Останата сеопфатна добивка пред оданочување			-
Данок на добив. на останата сеопфат. добивка 10%		-	-
Нето сеопфатна останата добивка		-	-
Сеопфатна добивка		11.298	7.187
Расположиво на:			
Акционерите на друштвото		4.473	3.487
Не-контролирано учество		6.825	3.700
Заработувачка по акција - основна во денари	27	1.520	967

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Законска и останати резерви	Акумулира на добивка	Вкупно	Неконтр олирано учество	Вкупен капитал
Состојба на 01 јануари 2019	19,880	52.583	183.002	255.465	120.768	376.233
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Објавени дивиденди	-	-	-	-	-	-
Распоред на акумулирани добивки	-	-	(626)	(626)	-	(626)
Вкупно						
<i>трансакции со сопствениците</i>	-	-	(626)	(626)	-	(626)
Добивка за годината	-	-	3.487	3.487	3.700	7.187
Неконтролирано учество на стекната подружница	-	637	-	637	(884)	(247)
Состојба на 31 декември 2019	19,880	53.220	185.863	258.963	123.584	382.547
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Објавени дивиденди	-	-	-	-	-	-
Расходи од минати години	-	-	(12)	(12)	-	(12)
Распоред на акумулирани добивки	-	(6.300)	6.257	(43)	-	(43)
Вкупно						
<i>трансакции со сопствениците</i>	-	(6.300)	6.245	(55)	-	(55)
Добивка за годината	-	-	6.825	6.825	4.473	11.298
Неконтролирано учество на стекната подружница	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	19,880	46.920	198.933	265.733	128.057	393.790

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

Позиција	2020	2019
А) Готовински текови од деловни активности	3.618	15.438
Добивка по оданочувањето	11.298	7.187
Амортизација	5.468	5.416
Отпис на побарувања	-	432
(Зголемување)/Намалување на залихите	(10.854)	1.941
Приходи од дивиденди	(243)	-
(Зголемување) / Намалување на побарувањата од купувачите	(2.713)	(802)
(Зголемување)/ Намалување на останати краткорочни побарувања	(871)	1.334
Зголемување / (Намалување) на обврски кон добавувачите и останати обврски	1.533	(70)
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(5.985)	(2.458)
Набавки на материјални средства	(4.241)	(2.219)
Вложувања во хартии од вредност	(5.326)	-
Продадени обврзници	-	8
Откуп на дополнителни акции во подружница	-	(247)
Примени дивиденди	243	-
Вратени позајмици	3.339	-
В) Готовински текови од финансиски активности	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Зголемување (намалување) на парични средства	(2.367)	12.980
Парични средства на почетокот на годината	23.478	10.498
Парични средства на крајот на годината	21.111	23.478

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

АД Брик, Берово (во понатамошниот текст: Друштвото) е акционерско друштво регистрирано со Решение Трег.бр.539/89 од 28.12.1989 година при Окружниот стопански суд во Штип како претријатие во општествена сопственост, и како такво продолжува да работи се до донесувањето на Законот за трговските друштва.

Со донесувањето на Законот, претпријатието пристапува кон усогласување со одредбите од споменатиот закон и врши трансформација на Претпријатието во општествена сопственост во Акционерско друштво.

Со Решение на Владата на Република Македонија бр:15-230/17 од 15 јануари 1996 година, а согласно поднесената пријава од страна на Претријатието, Окружниот стопански суд Штип на 18.06.1997 година, во трговскиот регистар на стопански субјекти на регистарска влошка бр.4-03000390-000-03 го запишува организирањето на Претријатието во општествена сопственост рудници и индустрија на јаглен и неметали БРИК, ц.о. во Берово во Акционерско друштво со истовремено усогласување на Законот при што е запишано

Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали БРИК-Берово.

Седиштето на Друштвото е во Берово на ул.Задарска бб. со основна дејност 05.20-вадење лигнит текстил.

Покрај основната дејност во внатрешниот промет, Друштвото има регистрирани дејности во надворешно -трговскиот промет.

Во текот на 2017 година друштвото се стекна со подружница АД Алкалоид Берово и со состојба на 31 декември 2020 година учеството во нејзиниот капитал изнесува 61,527%.

Во друштвото постои двостепен систем на управување и тоа: Управен одбор и Надзорен одбор и Собрание на акционери.

Во Управниот одбор членуваат:

Миле Чукарски - Претседател на Управен одбор

Звонко Чичаковски - Член на Управен одбор

Наташа Михајловска - Член на Управен одбор

Љупчо Чичаковски - Член на Управен одбор

Звонко Рушковски - Член на Управен одбор

Во Надзорниот одбор членуваат:

Татјана Чичаковска - Претседател на Надзорен одбор

Кирил Крамарски - Член на Надзорен одбор

Никола Лазаров - Член на Надзорен одбор

На 31 декември 2020 година Друштвото има 93 вработени (31 декември 2019 година има 98 вработени).

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка и презентација за финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите 469, став 3 од Законот за Трговски друштва на Република Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.28/04, 84/05, 25/07 и 87/08) и Правилникот за водење сметководство (Сл.весник на Р.М. 159/09). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување од 2009 година утврдени од одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Финансиските извештаи, Друштвото ги изготвува согласно одредбите на членовите 495 до 506 од Законот за трговските друштва со примена на одредбите на Правилникот за водење на сметководството во кој се инкорпорирани Меѓународните сметководствени стандарди, како и според начинот на кој министерот за финансии го утврдува водењето на сметководство заради даночни потреби и цели.

Овие финансиски извештаи се подготвени за Матичното друштво и на неговата подружница. Контролата се остварува преку можноста на Матичното друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2 Користење на проценки и расудувања

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјални и нематеријални средства но во согласност со пропишаните законски прописи на Република Македонија, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост како и други проценки кои повремено се прават од случај до случај доколку за нив се појави потреба.

Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања. Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивката или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на истите.

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет на работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во блиска иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3 Споредбени показатели

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 и 2019 година.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2019 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка.

3.1 Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласовите се зема во предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице.

Набавната вредност на вложувањето претставува објективна вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуално обезвреднување.

Подружниците се целосно консолидирани од моментот на воспоставување на контрола од страна на Друштвото врз истите. Подружниците се елиминираат од консолидацијата во моментот на престанок на контролата од страна на Друштвото.

Интеркомпаниските трансакции и салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминираат исто така, освен во случај ако тошокот неможе да биде надоместен.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги опфаќаат финансиските извештаи на матичното друштво Брик АД Берово и АД Алкалоид Берово со учество на 31 декември 2020 година 61,527% (2019 : 61,527%).

3.2 Сегментно информирање

Сегментно известување Известувањето по оперативни сегменти е конзистентно со начините на интерно известување за потребите на Управниот одбор. Управниот одбор е одговорен за стратешките одлуки за секој од сегментите.

Приходите по сегменти се приходи кои се обелоденети во билансот на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите приходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот. Расходите по сегменти се расходи кои се обелоденети во билансот на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите расходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Нето оперативните средства на Друштвото се состојат примарно од материјални и нематеријални средства, залихи и побарувања намалени за нето оперативните обврски, додека нето финансиските средства на Друштвото примарно се состојат од парични средства и парични еквиваленти и депозити.

Сметководствените политики на сегментите се исти со сметководствените политики на Друштвото. Ова се всушност податоците кои што се репортираат на управувачките структури за целите на донесување одлуки за распределба на ресурсите и за оценување на резултатите од работењето на сегментите.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на набавката. Во извештајот на Финансиска состојба се прикажуваат по набавна цена намалена за акумулираната депрецијација. Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратни даноци, како и на сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени.

Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Приходите или трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат со останатите приходи од оперативно работење или оперативни трошоци, соодветно.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат од страна на Менаџментот најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку е потребно се корегираат.

Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува на товар на трошоците.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност. До моментот на нивно ставање во употреба, не се пресметува амортизација.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема се како што следува:

Градежни објекти	2,5-10%
Деловен инвентар	5-10%
Мебел	20%
Компјутери	25 %
Транспортни средства	10-25%

3.2 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од издатоци за техничка документација за ископ на јаглен и издатоци за техничка документација за проширување на деловните активности и софтвер . Годишната стапка на амортизација која се применува за софтверот изнесува 20%.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.3 Обезвреднување на нефинансиските средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување. Надоместливиот износ претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се обезвреднети се проценуваат за можната корекција на обезвреднувањето на датумот на Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

3.4 Вложувања во недвижности за изнајмување

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо со употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности за изнајмување.

Недвижностите за изнајмување, кои се состојат од градежини објекти се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветна исправка на вредноста и евентуално резервирање поради оштетување.

Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

3.5 Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до

неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 Оштетувања на средствата. Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.6 Финансиски средства

Финансиските средства на Друштвото се класифицирани во следните категории: позајмици и побарувања и хартии од вредност расположливи за продажба. Класификацијата на вложувањата е направена во зависност од намената за која финансиските средства се набавени. Класификацијата на финансиските средства се одредува во моментот на нивната набавка и се анализира на секој датум на известување.

Побарувања

Побарувањата се финансиски средства со дефинирани услови за плаќање и не се котираат на пазарите на хартии од вредност.

Побарувањата се вклучени во тековните средства, освен оние кои имаат доспевање подолго од 12 месеци по датумот на Консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

Побарувањата се прикажани во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба на позицијата Побарувања од купувачите и останати побарувања.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Финансиските средства “расположливи за продажба се класифицирани како нетековни средства, освен оние кои раководството планира да ги отуѓи во период пократок од 12 месеци по датумот на Консолидираниот Извештај за финансиската состојба. Набавката и продажбата на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вредноста на набавката ги вклучува и трошоците за трансакцијата. Финансиските средства се бришат од евиденцијата во моментот на нивната продажба или во моментот на завршување на правото за добивање на надоместок. Финансиските средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по нивната пазарна вредност. Друштвото исто така има вложувања во акции кои котираат на пазар за хартии од вредност и се класифицирани како финансиски средства расположливи за продажба. Позајмиците и побарувањата се вреднуваат по нивната амортизирана вредност со примена на ефективна каматна стапка.

Промените во вредноста на финансиските средства се евидентираат во главнината и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, освен загубите од

обезвреднување на финансиските средства, каматите пресметани со ефективна каматна метода и курсните разлики на финансиските средства кои што се признаваат во Консолидираниот Биланс на успех. Во моментот на продажба на финансиските средства, акумулираниот износ во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во Консолидираниот Биланс на успех.

Дивидендите што се добиваат од поседувањето на финансиските средства се евидентираат во Консолидираниот Биланс на успех со стекнување на правото за добивање парични средства. Пазарната вредност на финансиските средства се базира на последната тргувана цена на акцијата на Македонската берза за хартии од вредност. Вложувањата за кои вредноста не може со сигурност да се измери се прикажани според нивната набавна или ревалоризирана вредност намалена за исправката на вредноста. На крајот на секој известувачки период,

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Хартии од вредност расположливи за продажба (продолжува)

Друштвото врши анализа на вредноста на финансиските средства. Во случај кога постојат доволно индикатори дека вредноста на финансиските средства е неповратно намалена под нивната сегашна вредност, овие финансиски средства се сметаат за обезвреднети. Во тој случај, разликата помеѓу износот на обезвреднувањето и ревалоризационата резерва во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во Билансот на успех. Загубата од обезвреднување на вложувањата која што е евидентирана во Консолидираниот Биланс на успех не се враќа повторно преку истиот.

3.6 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната како и депозитите на денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните банки искажани според нивната номинална вредност.

3.7 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност. Ненаплатените побарувања од купувачите се отпишуваат врз основа на проценки и предlozi на раководството и се признаваат како останати трошоци од редовно работење. Побарувањата се признаваат во износ на номиналната вредност намалена за евентуална исправка на вредност поради нивна ненаплативост односно во висина на нивната надоместлива вредност. Значајни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени. Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосна структура на побарувањата и историско искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна.

3.8 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продавна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, marketing и distribucija.

Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на ponderiran prosek и вклучува трошоци направени за нивна набавка, dostava до постоеќата lokacija и sostojba на upotreba.

Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен kapacitet.

3.9 Капитал

Основна главнина

Osnovnata glavnina se priznava vo visina na nominalnata vrednost na uplatениот основачки влог при трансформација на Друштвото.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува) Капитал((продолжува)

Sopstveni akcii

Koga Друштвото otkupuva svoj akcionerski kapital, platenite nadomesti se odzemaat od vkupniот akcionerski kapital kako sopstveni akcii se dodeka istite ne se otuѓat. Koga takvite akcii posledovatelno se prodavaat, primenite nadomesti se vkлучuvaat vo akcionerskiот kapital.

Задолжителна резерва

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на издвојување на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина, односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

Останата резерва

Останата резерва се состои од инвестициски вложувања кои се формираат со издвојување на дел од нето добивката за инвестициски вложувања за развојни цели односно за вложувања во материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) и за проширување на дејноста на даночниот обврзник.

Заработувачка по акција

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обичните акции (по намалување на делот од добивката по оданочување на имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на Друштвото.

3.2 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се признаваат првично по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на метод на ефективна каматна стапка.

Неизмирените обврски спрема добавувачите се опишуваат по основ на застареност, врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишани обврски се признаваат како останати приходи во билансот на успех.

3.3 Политика на признавање на приходи

Приходи од продажба на производи се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив на средства.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.4 Политика на признавање на расходи

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото настанати од извршување на оперативните активности и истите се признаваат во висина на трошоците на набавката, трошоците на конверзија и други трошоци што се стекнуваат со цел залихите да се доведат во постојаната локација и постојаните услови.

Трошоците на производство се признаваат во висина на нивното фактичко учество во готовите производи, а кои се мерливи врз основа на веродостојни документи на добавувачите, трошоците на работна сила и други трошоци што е неопходно да се направат со цел да се доведат во состојба на готов производ. Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот одлив на средствата.

3.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба.

Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2020 и 2019 се следните:

В а л у т а	Во денари	
	31.дек.20	31.дек.19
EUR	61.6940	61.4856
USD	50.2353	54.9518

3.6 Користи на вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на опфеделени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користи. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

3.7 Наеми

Наемите каде значителен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во Билансот на усвоени на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденција на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во Билансот на состојба како средства за издавање или вложување во недвижности.

Во тековниот период, Друштвото дава простор под оперативен наем како како наемодавател на недвижности класифицирани како вложување во недвижности.

3.8 Тековен и одложен данок од добивка

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа на остварената добивка зголемена за непризнаени расходи и намалена за одредени даночни олеснувања. Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се товари или одобрува во тековните добивки или загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го третираат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во

капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка.

Со состојбата на 31 декември 2020 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

3.9 Дивиденди

Друштвото ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите, по одобрување на обврската за дивиденди на годишното собрание.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на матичното друштво и подружницата врз основа на предходно одобрени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на групата.

Управувањето со ризици на Групата ги опфаќаат следните подрачја како што се кредитниот ризик, ризикот од курсни разлики, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот на ликвидни средства.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

4.1 Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја.

Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Максималната изложеност на друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска состојба, како што следи.

	2020 (000 мкд)	2019 (000 мкд)
Класи на финансиски средства - евидентирана вредност		
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	5.903	577
Финансиски вложувања-депозити	234.939	238.278
Побарувања од купувачи и ост. побарувања	30.599	26.413
Парични средства и еквиваленти	21.111	23.478
	292.552	288.746

Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти, орочени депозити се смета за безначаен бидејќи клиентите на друштвото се реномирани банки, со надворешни кредитни рангирања со висок квалитет.

4.2 Ризик од ликвидност

Ризикот од ликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на друштвото.

Раководството на друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста.

Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно пратење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските обврски на друштвото:

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месец и	12-60 месец и	Вкупно
2020					
Обврски кон добавувачите	4.534	-	-	-	4.534
Обврски за примени аванси	121	-	-	-	121
Обврски кон работниците	2.816	-	-	-	2.816
	7.471	-	-	-	7.471
2019					
Обврски кон добавувачите	3.919	-	-	-	3.919
Обврски за примени аванси	121	-	-	-	121
Обврски кон работниците	3.393	-	-	-	3.393
	7.433	-	-	-	7.433

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

4.3 Ризик од промена на каматни стапки

Ризикот од промена на каматните стапки претставува ризик поради кој износот на кредити и позајмици може да се промени како резултат на промените на каматните стапки на пазарот. Друштвото, во текот на пресметковниот период, нема користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека не постои изложеност на ризик од промена на каматни стапки.

4.4 Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото дел од своите оперативни трансакции како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на сировини и материјали, услуги и дадени депозити се деноминирани во денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Македонија.

Состојбата на девизните износи деноминирани во Денари е следната:

	Средства		Обврски	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	123.578	125.307	931	931

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување од 10% на македонскиот денар во однос на соодветните странски валути. Сензитивната анализа е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во Консолидираниот Биланс на успех, а негативните износи, претставуваат нејзино намалување.

	Зголемување на вредноста од 10% на вредноста на Денарот		Намалување на вредноста од 10% на вредноста на Денарот	
	2020	2019	2020	2019
ЕУР	12.265	12.437	(12.265)	(12.437)
Биланс на успех и капитал	12.265	12.422	(12.265)	(12.437)

Сензитивноста на друштвото кон странските валути во 2020 година нема значајни промени во однос на 2019 година година.

4.5 Финансиски ризик

Со состојба на 31 декември 2020, друштвото нема обврски за кредити и не е изложено на ризик од кредитна задолженост.

4.6 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Р.М. Финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото подлежат на контрола на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на Финансиските извештаи, не е вршена контрола на данокот на добивка, данокот од ДДВ и персонален данок од доход. Според оваа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци, камати и казни во случај на идни контроли од даночните власти, кои по својот обем во моментот не може да се предвидат. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на царинските и даночните власти за период од десет години.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувања од купувачи и обврски спрема добавувачи и обврски за долгорочни и краткорочни кредити како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Сметководствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Проценките на друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

Раководството на друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се објективни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

6. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти.

На 31 декември 2020 година, друштвото е организирано во два известувачки сегменти:

- Рударство-вадење на лигнит
- Текстил - производство и ткаење

	Рударство	Текстил	Вкупно
За годината што завршува на 31.12.2020			
Продажба	11,841,576	133,429,631	145,271,207
Интер-сегментна продажба	-30576	-294332	-324908
Нето продажба	11,811,000	133,135,299	144,946,299
Добивка од деловни активности	(298,398)	9,300,637	9,002,239
Финансиски резултат, нето			2,992,071
Добивка пред оданочување			11,994,310
Данок на добивка			(696,715)
Добивка за годината			11,297,595

Сегментните средства и обврски на 31.12.2020 се како што следи:

2020 година	Рударство	Текстил	Вкупно
Средства	64,102,352	339,062,613	403,164,965
Обврски	2,486,764	6,888,069	9,374,833
Амортизација	458,313	5,010,601	5,468,914
Инвестиции во основни средства	0	4,241,136	4,241,136

6. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжува)

	Рударство	Текстил	Вкупно
За годината што завршува на 31.12.2019			
Продажба	12.806	114.301	127.107
Интер-сегментна продажба	(18)	(368)	(386)
Нето продажба	12.788	113.933	126.721
Загуба /добивка од деловни активности	(3.121)	6.621	3.500
Финансиски резултат, нето			3.687
(Загуба) пред оданочување			7.187
Данок на добивка			-
Добивка за годината			7.187

Сегментните средства и обврски на 31.12.2019 се како што следи:

2019 година	Рударство	Текстил	Вкупно
-------------	-----------	---------	--------

Средства	63.123	327.211	390.334
Обврски	1.676	6.111	7.787
Амортизација	687	4.729	5.416
Инвестиции во основни средства	132	2.086	2.218

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

2020	
Набавна вредност	
Салдо на 1 Јануари 2019 година	208
Салдо на 31 Декември 2019 година	208
Исправка на вредноста	
Салдо на 1 Јануари 2019 година	40
Амортизација	10
Салдо на 31 Декември 2019 година	50
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2020 година	158
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2020 година	168
2019	
Набавна вредност	
Салдо на 1 Јануари 2019 година	208
Салдо на 31 Декември 2019 година	208
Исправка на вредноста	
Салдо на 1 Јануари 2019 година	30
Амортизација	10
Салдо на 31 Декември 2019 година	40
Салдо на 1 Јануари 2019 година	10
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2019 година	168
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2019 година	178

Со состојба на 31 декември 2020 година нематеријалните средства се состојат од издатоци за техничка документација за ископ на јаглен во износ од 43 илјади денари (2019: исто), издатоци за техничка документација за проширување на деловните активности во износ од 116 илјади денари (2019: исто) и софтвер во износ од 9 илјади денари.

8. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

2020	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2020	5.914	116.663	202.957	21.291	346.825
Зголемување	-	492	3.094	655	4.241
Интерен трансфер	-	(38)	39	-	1
Салдо на 31 Декември 2020	5.914	117.117	206.090	21.946	351.067
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2020	-	104.181	180.653	-	284.834
Амортизација	-	678	4.555	-	5.233
Салдо на 31 Декември 2020	-	104.859	185.208	-	290.067
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020	5.914	12.258	20.882	21.946	61.000

Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020	5.914	12.482	22.304	21.291	61.991
2019	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 јануари 2019	5.914	116.663	200.739	21.291	344.607
Набавки	-	-	2.218	-	2.218
Салдо на 31 декември 2019	5.914	116.663	202.957	21.291	346.825
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 јануари 2019	-	103.685	175.968	-	279.653
Амортизација	-	496	4.685	-	5.181
Салдо на 31 декември 2019	-	104.181	180.653	-	284.834
Нето сметководствена вредност на 31 декември 2019	5.914	12.482	22.304	21.291	61.991
Нето сметководствена вредност на 1 јануари 2019	5.914	12.978	24.771	21.291	64.954

9. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ

	Градежни објекти 2020	Градежни објекти 2019
Набавна вредност		
Салдо на 1 јануари	8.988	8.988
Салдо на 31 декември	8.988	8.988
Исправка на вредноста		
Салдо на 1 јануари	4.276	4.051
Амортизација	225	225
Салдо на 31 декември	4.501	4.276
Нето сметководствена вредност на 31 декември	4.487	4.712

10. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2020 (000 мкд)	2019 (000 мкд)
Средства		
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	5.903	577
Финансиски побарувања-депозити	220.939	221.695
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	25.729	25.199
Парични средства и еквиваленти	16.757	19.323
	269.328	266.794

Обврски		
Обврски спрема добавувачи	4.534	3.920
Останати обврски	4.841	3.867
	9.195	7.787

11. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

Финансиски средства расположливи-за-продажба главно се состојат од хартии од вредност-акции на финансиски институции и трговски друштва со кои се тргува на пазарот во денари.

Овие вложувања котираат на активен пазар и нивната објективна вредност е одредена преку котираните цени на Македонската берза за хартии од вредност.

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември	31 декември
	2020	2019
На 01 јануари	577	577
Вложување во хартии од вредност	5.326	-
Промена во објективната вредност признаена во останата сеопфатна добивка	-	-
	5.903	577

Со состојба на 31 декември 2020 година друштвото не изврши усогласување (зголемување) на своите вложувања во акции соодветно и зголемување на реавлоризационите резерви со пазарната вредност последната тргувана цена на Македонската берза за износ од 4.502 илјади денари.

12. ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

	Во илјади денари	
	31 декември	31 декември
	2020	2019
Орочени депозити во денари	39.500	35.000
Орочени депозити во странска валута	40.604	95.918
Вкупно орочени депозити	80.104	130.918

Депозитите со состојба на 31 декември 2020 година во вкупен износ од 80.104 илјади денари (2019: 130.918 илјади денари) во целост се однесуваат на депозити депонирани кај домашни банки со рок на доспевање во период од 24 месеци кои носат камата со еднократна наплата на датумот на доспевање.

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември	31 декември

	2020	2019
Трансакциски сметки во денари	18.863	20.422
Девизни сметки во земјата	2.032	2.812
Благајна	216	244
Вкупно:	21.111	23.478

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Побарувања од купувачите во земјата	27.303	24.593
<i>Останати побарувања</i>		
Побарувања од работниците	513	506
Побарувања за дадени аванси	1.306	86
Побарувања за ддв	870	-
Побарувања за повеќе платен персонален данок	10	10
Останати побарувања	-	1.218
<i>Вкупно останати побарувања</i>	2.699	1.820
Вкупно побарувања од купувачи и останати побарувања	30.002	26.413

15. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Во текот на 2019 година, Друштвото дел од своите слободни средства ги има депонирано како депозити кај домашни финансиски институции со рок од 3-12 месеци и договорна камата на годишно ниво.

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Депозити кај домашни банки во денари	75.500	68.000
Депозити кај домашни банки во девизи	79.335	39.360
Вкупно:	154.835	107.360

Депозитите со состојба на 31 декември 2020 година во вкупен износ од 154.835 илјади денари (2019: 107.360 илјади денари) во целост се однесуваат на депозити депонирани кај домашни банки со рок на доспевање во период од 12 месеци кои носат камата со еднократна наплата на датумот на доспевање.

16. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Залихи на сировини и материјали	28.540	17.083
Залихи на резервни делови	2.208	2.306
Залиха на ситен инвентар и авто гуми	204	215
Залиха на недовршено производство и готов производ	7.549	8.485
Залиха на трговска стока	7.046	6.604
Вкупно:	45.547	34.693

17. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2020 и 2019 година според решението од Централен регистар основната главнина на Друштвото изнесува 385.211 Евра поделени на 7525 обични акции со номиналната вредност по акција изнесува 51.19 Евра или во денарска противвредност од 2.665,36 денари.

Според книговодствената евиденција друштвото со состојба на 31 декември 2020 и на 31 декември 2019 година ја има следната структура на капиталот:

	Број на акции			Износ во Евра		
	Одобрени	Сопствени	Во оптек	Обични	Сопствени	Вкупно
01.01.2020						
/31.12.2020	7.525	(92)	7.433	385.205	4.709	380.496
01.01.2019						
/31.12.2019	7.525	(92)	7.433	385.205	4.709	380.496

Во акционерскиот капитал на Друштвото, 11 физички лица поседуваат 98,78% од вкупниот број на обични акции од кои 6 физички лица со над 5%.

Неконтролирачко учество

Во текот на 2020 година нема промени во учеството на капиталот на подружницата Алкалоид ад, Берово.

Во 2019 година друштвото купи дополнително 0,284% од капиталот на подружницата Алкалоид АД Берово за 247 илјади денари. Пред купувањето евидентираната вредност на неконтролираното учество во капиталот на Алкалоид АД Берово изнесуваше 120.768 илјади денари или 61.243%. Групата призна намалување на неконтролираното учество за 884 илјади денари и зголемување на капиталот (резервите) на матичното друштво за 637 илјади денари.

	000 мкд
Евидентирана вредност на стекнато неконтролирано учество	884
Платен надомест	247
Вишок на признатата вредност во капиталот над износот платен во трансакции со неконтролирано учество	637

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	3.673	3.059
Обврски спрема добавувачи во странство	861	861
Вкупно:	4.534	3.920

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Обврски за плата, даноци и придонеси од плата	2.816	3.085
Обврски за примени аванси	121	121
Обврски за данок на добивка, ДДВ	1.464	661
Пасивни времески разграничувања	434	-
Останати обврски	6	-
Вкупно:	4.841	3.867

20. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА И ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Приходи од продажба	140.674	125.204
<i>Останати приходи</i>		
Приходи од наемнина	900	607
Приходи од осигурување	-	619
Останати приходи	375	291
Вкупно останати приходи	1.275	1.517
Вкупни приходи	141.949	126.721

21. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Потрошени сировини и материјали	43.996	38.768
Потрошена енергија	5.492	5.375
Потрошени резервни делови	1.470	1.486
Отпис на ситен инвентар	21	31
Вкупно:	50.979	45.660

22. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Транспортни услуги	285	224
ПТТ услуги, интернет	490	435
Трошоци за одржување	-	21
Надворешни услуги за изработка на добра	2.590	306
Наемнини	489	514
Комунални услуги	397	460
Останати услуги	566	365

Вкупно

4.817

2.325

23. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Платите на работниците во годината што завршува под 31.12.2020 се пресметани согласно Законот, Колективниот договор и нормативните акти на Друштвото и истите изнесуваат

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Нето плата и надоместоци	23.912	22.617
Придонеси и даноци од плата	10.700	10.629
Останати трошоци на вработените	4.467	4.240
Вкупно:	39.079	37.486

24. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Трошоци на надзорен и управен одбор	3.359	3.306
Трошоци за користење на права	919	833
Премии за осигурување	577	539
Трошоци на платниот промет	375	253
Трошоци за репрезентации	35	88
Даноци кои не ависат од резултатот	1.116	269
Дополнително одобрени попусти	51	316
Интелектуални услуги	219	186
Договор на дело	1.998	235
Дополнителен отпис на побарувања	-	432
Останати трошоци од работењето	572	955
Вкупно:	9.221	7.412

25. НЕТО ПРИХОДИ/ РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Расходите/приходите на финансирање се однесуваат на камати по основ на користење туѓи средства од редовно работење и курсни разлики:

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Приходи од камати	2.750	3.683
Расходи од камати	(4)	-
Расходи од курсни разлики	(1)	-
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	243	-
Останати приходи	4	4
Вкупно:	2.992	3.687

26. ДАНОК НА ДОБИВКА

Обврската за данокот на добивка е презентираан како збир на пресметаната обрска согласно поединечните даночни биланси на Матичното друштво и неговата подружница.

	31 декември 2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Добивка пред оданочување	11.994	7.187

Непризнаени расходи за оданочување во ДБ	1.653	2.227
Даночна основа	13.647	9.414
Намалувања на даночна основа	6.680	10.069
Даночни олеснувања	-	-
Данок на добивка за финансиската година	697	-

27. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Основна

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обичните акции (по намалување на делот од добивката по оданочување на имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината, вклучувајќи сопствени акции купени од страна на друштвото.

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
Заработувачка која припаѓа на имателите на обични акции	11.298	7.187
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	7.433	7.433
Основна заработувачка по акција (денари по акција)	1.520	967

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Трансакциите со поврзани лица се засновани на ценовници кои се во сила и под услови кои важат и за трети лица, под нормални комерцијални услови. Табелата подолу ги прикажува трансакциите и износите со поврзани лица со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 и 2019 година.

2020	Побарувања	Обврски	Трошоци	Приходи	Дивиденди
Клучен раководен персонал - краткорочни користи за вработените	-	-	6.890	-	-
	-	-	6.890	-	-
2019	Побарувања	Обврски	Трошоци	Приходи	Дивиденди
Клучен раководен персонал - краткорочни користи за вработените	-	-	7.609	-	-
	-	-	7.609	-	-


29. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото прави напори за усогласување на побарувањата и обврските при што поголем број на купувачи и доверители се усогласуваат со наведените салда. Со датумот на овие финансиски извештаи не се утврдени било какви резервирања за потенцијални загуби, кои би можеле да се појават од редовното работење.

Друштвото нема правни оптоварувања (хипотеки) на својот недвижен имот и на опремата.

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По датумот на составување на билансот на состојба, не се случиле настани кои се од материјално значење за друштвото.



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 , 384 од Законот за трговските друштва како и член 79 од Статутот на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК- Берово , Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 28.06.2021 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За одобрување на ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираните финансиски извештаи на АД БРИК Берово за 2020 година

Член 1

Се одобрува ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК Берово со седиште на ул.Задарска бб Берово ЕМБС 4049829 и ЕДБ 4001989100123 , за 2020 година , од овластен ревизор Друштво за ревизија, сметководство и консалтинг ВЕРИФИКА ДОО Скопје.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Берово, 28.06.2021 година



АД БРИК Берово

Претседавач на собранието